

Службен весник

на Република Македонија

Број 214

4 декември 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5900. Одлука за објавување јавен оглас за избор на директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци ...	2	5905. Правилник за формата и содржината на аконтативна даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности во посебна постапка	4
5901. Одлука за објавување јавен конкурс за избор на член на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка..	2	5906. Правилник за формата и содржината на извештајот за процена на пазарната вредност на недвижноста и пресметка на аконтативен данок на промет при купопродажба на недвижен имот во посебна постапка	10
5902. Одлука за објавување јавен оглас за именување на член на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	3	5907. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии	13
5903. Одлука за објавување јавен оглас за именување на членовите на Комисијата за заштита од дискриминација	3	5908. Правилник за утврдување на видот, висината и чинењето на општокорисната работа за секој прекршок одделно, како и начинот на нејзиното извршување.....	13
5904. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година.....	4	5909. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог	14
		5910. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ..	16
		5911. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог	21

	Стр.		Стр.
5912. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	23	5916. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	24
5913. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	23	5917. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	24
5914. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	23	5918. Одлука за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	24
5915. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	23	Огласен дел.....	1-68

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5900.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членовите 37 став 3 и 38 став 1 точки 1), 2), 3), 4) и 6) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11, 43/14 и 153/15), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен оглас за избор на директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: Дирекцијата).

II. За директор на Дирекцијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;
- 4) има минимум пет години работно искуство во областа на правните работи и
- 5) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.08-5607/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5901.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 3 ставови (2) и (5) од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 130/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за избор на еден член на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (во натамошниот текст: Државната комисија).

II. За член на Државната комисија се избира лице кое:

- е државјанин на Република Македонија;
- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
- има најмалку четири години работно искуство на правни работи;

- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
5. БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
6. АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и

- да има положено психолошки тест и тест за интегритет.

III. Пријавата за учество на овој конкурс, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.08-5608/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5902.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 31 ставови (3) и (6) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006, 86/2008, 6/10, 42/14 и 148/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен оглас за именување на еден член на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер (во натамошниот текст: Комисијата).

II. За член на Комисијата се именува лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;

3) има пет години работно искуство во областа на информирањето и правните работи;

4) да не е член на политичка партија и

5) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

Заинтересираните кандидати, со документите од ставот 1 на оваа точка треба да достават и лична изјава заверена на нотар за исполнување на условот од точка II. потточка 4 од оваа одлука.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.08-5609/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5903.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 18 и 19 од Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 44/14 и 150/15), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен оглас за именување на членовите на Комисијата за заштита од дискриминација (во натамошниот текст: Комисијата).

II. За член на Комисијата може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнато 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование од областа на човековите права или општествените науки;

4) има минимум пет години работно искуство и

5) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.08-5610/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5904.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15, 42/15, 52/15, 92/15, 98/15, 105/15, 106/15, 131/15 и 185/15) во членот 2 став (2) во табелата во колоната „Поблиски критериуми и висина на директни плаќања“ во подмерката 1.3. во алинеја 2 зборовите „и ориз“ и зборовите „за секоја култура одделно“ се бришат.

По алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- Висината на директните плаќања за ориз изнесува 21.000,00 денари по хектар“.

Во подмерката 1.6. зборот „ноември“ се заменува со зборот „декември“.

Во подмерката 1.8. зборот „ноември“ се заменува со зборот „декември“.

Во ставот (3) во табелата во подмерката 2.27 по зборовите „Син јазик“ се додаваат зборовите „и болеста Листериоза“ а зборовите „04.11.2014 година“ се заменуваат со зборовите „31.12.2014 година“.

Член 2

Во членот 3 став (9) по зборовите „Син јазик“ се додаваат зборовите „и болеста Листериоза“

Член 3

Во членот 4 став (1) во точката 2. зборовите „точки: 1.6., 1.6-а и 1.8.“ се заменуваат со зборовите „точка 1.6.-а“.

По точката 2. се додава нова точка 2а. која гласи:
„2а) До 25 декември 2015 година за подмерките од член 2 став (2) точки: 1.6. и 1.8.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12100/1
1 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

5905.

Врз основа на член 38-б став (3) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13 и 154/15), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА АКОНТАТИВНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ ВО ПОСЕБНА ПОСТАПКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Аконтативната даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности во посебна постапка.

Член 2

Аконтативната даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности во посебна постапка е отпечатена на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на Аконтативната даночна пријава од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-8922/1
30 ноември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

4. Пишувајте само во белите полиња. Осенчаните полиња се користат за службени податоци.

НЕ ПОПОЛНУВАЈТЕ ЈА ОВАА РУБРИКА!

1. Правен основ - Опис на правниот основ

1.1 Вид на правен основ:

- купопродажен договор

X

1.2 Пријавата ја поднесува даночниот обврзник:

- продавач

☐

- купувач

☐

2. Податоци за сопственикот/сопствениците на недвижниот имот:

ЕМБГ/ЕДБ

или

Број на пасош, датум и земја на издавање

ЕМБС

Име и презиме/ Назив на носителот на право на сопственост

Дел на правото на сопственост

Адреса на носителот на право на сопственост

3. Податоци за лицата на кои преминува правото на сопственост на недвижниот имот:

ЕМБГ/ЕДБ

или

Број на пасош, датум и земја на издавање

ЕМБС

Име и презиме/ Назив на лицето на кое преминува правото на сопственост

Дел на правото на сопственост

Адреса на лицето на кое преминува правото на сопственост

4. Податоци за недвижниот имот

Катастарско Одделение

Катастарска општина

Број на имотен лист

Населено место

Единица на локална самоуправа(општина)

Број на катастарска парцела

Ознака/ Катастарска култура

Викано место/ Улица				Површина на катастарска парцела во м ²			
Број на зграда/друг објект		влез		Кат		Број на посебен/заеднички дел на зграда	
Внатрешна површина м ²		Отворена површина м ²		Волумен м ³			
Адреса/ улица и куќен број на зграда				Намена на посебен дел од зграда			
Намена на заеднички дел на зграда				Намена на зграда			

Инфраструктурни објекти

Број на имотен лист							
Единствен идентификатор				Материјал на објектот			
Должина м				Отворена површина м ²		Пресек/профил	
Висина/длабочина м за инфраструктурни објекти поставени на стопа							
Дел на правото на сопственост на недвижноста која се пренесува							

5. Прилози:

- Извештај за процена на пазарната вредност на недвижноста со пресметка на аконтативен данок на промет при купопродажба на недвижен имот во посебна постапка.

*Во празните полиња наведете број, датум и име и презиме на овластениот проценувач кој го пополнил Извештајот за процена

Забелешка:

Поднесено

Во :

Д Д М М Г Г Г Г

Потпис на даночен обврзник

Упатство за пополнување

1. Правен основ

1.1 Се наведува правниот основ врз основа на кој се врши прометот

1.2 Наведете со X во празното квадратче кој ја поднесува аконтативната даночна пријава

2. Податоци за сопственикот/сопствениците на недвижниот имот

Доколку недвижностите кои се предмет на пренос на сопственоста, се во сопственост на повеќе лица, наведете ги податоците за секој од нив во оваа рубрика.

Единствен матичен број на граѓанинот, единствен даночен број, или број на пасош, датум и земја на издавање

-Впишете го единствениот даночен број на сопственикот на недвижноста (продавач). пр. 2904564550201

Ако сопственикот е домашно физичко лице, впишете го неговиот Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ). Ако лицето не е жител на Република Македонија и нема ЕМБГ, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата. Ако сопственикот е домашно правно лице, впишете го Единствениот даночен број (ЕДБ) и бројот на деловниот субјект, а ако е странско правно лице - не впишувајте ништо.

Име и презиме/Назив на носителот на правото на сопственост

- Впишете име и презиме (за физичко лице) или Назив на носителот на правото на сопственост (за правно лице).

Адреса на носителот на правото на сопственост

- Впишете адреса на носителот на правото на сопственост ако тоа е физичко лице, односно назив и адреса на седиштето ако е правно лице.

Дел на правото на сопственост

- Ако недвижностите што се пренесуваат се во сопственост на едно лице, впишете 1/1

- Доколку недвижностите/правата се во сопственост на повеќе лица, за секое лице внесете го неговиот идеален дел на недвижноста. пр. 2/3.

3. Податоци за лицата на кои преминува правото на сопственост на недвижниот имот

Доколку недвижностите што се предмет на пренос на сопственост, преминуваат во сопственост на повеќе лица, наведете ги податоците за секое од нив во оваа рубрика.

Единствен матичен број на граѓанинот, единствен даночен број, или број на пасош, датум и земја на издавање

-Впишете го единствениот даночен број и бројот на деловниот субјект на лицата на кои преминува правото на сопственост (купувач), на начин објаснет во рубриката 2

Име и презиме/Назив и адреса на лицето на кое преминува правото на сопственост.

- Впишете име и презиме и адреса на живеалиштето, односно назив и адреса на седиштето на лицата на кои преминува правото на сопственост, на начин објаснет во рубриката 2.

4. Податоци за недвижниот имот

Во оваа рубрика наведете ги недвижностите што се предмет на промет но само на недвижностите што имаат исти сопственици и сопственички дел.

Катастарско одделение – Впишете го името на катастарското одделение во чија надлежност е одржувањето на катастарот на недвижности за предметната недвижност

Катастарска општина – Впишете го името на катастарската општина каде што се наоѓа недвижноста која е предмет на промет.

Број на имотен лист – Впишете го бројот на имотниот лист

Населено место – Внесете го населеното место во кое се наоѓа недвижноста која е предмет на промет.

Единица на локална самоуправа (општина) – Впишете ја единицата на локална самоуправа (општина) каде што се наоѓа недвижноста која е предмет на промет.

Број на катастарска парцела – Впишете го бројот на катастарската парцела. Пр. 2625/2

Ознака/Катастарска култура – За земјоделско земјиште внесете ја ознаката 33, а за градежното земјиште внесете ја ознаката ГЗ. За земјоделското земјиште внесете ја катастарската култура и класа, (ПР. Лозје, II класа), а за градежно земјиште само катастарска култура.

Викано место/ Улица – Впишете го виканото место, односно името на улицата според наведеното во имотниот лист (Пр. Викано место: Село или Улица Бул. Партизанска)

Површината на катастарската парцела во м2 – Впишете ја површината на недвижноста во м2.

Број на зграда/друг објект влез, Кат, Број на посебен/заеднички дел на зграда – Доколку на парцелата се наоѓа објект внесете го бројот на зграда/друг објект, бројот на влез, катот како и бројот на посебниот дел на зградата видно од имотниот лист-Лист В.

Внатрешна површина м2 – Впишете ја внатрешната површина на зградата/посебниот дел од зградата според запишаното во имотен лист -Лист В.

Отворена површина м2 – Впишете ја отворената површина на недвижноста видно од имотен лист - Лист В.

Волумен м3 – Впишете го волуменот на недвижноста во метри кубни видно од имотен лист - Лист В.

Адреса/улица и куќен број на зграда – Впишете ја адресата на која се наоѓа зградата/посебниот дел од зградата и тоа име на улицата, бројот, населеното место и општината.

Намена на посебен дел од зграда – За згради посебни делови од згради и други објекти впишете ја намената на посебните делови од зградата видно од имотен лист, Лист В – стан, деловна просторија, апартман, помошна површина – тераса, гаража, гаражно место и друго според запишаното во имотен лист.

Намена на заеднички дел на зграда – За згради посебни делови од згради и други објекти впишете ја намената на заедничките делови од зградата видно од имотен лист, Лист В – стан, деловна просторија, апартман, помошна површина – тераса, гаража, гаражно место и друго според запишаното во имотен лист.

Намена на зграда – За згради внесете ја намената според запишаното во имотен лист – Лист В како на пример: Лист- А1-1 – станбена куќа со двор, Б1-1 – дуќан и други.

Дел на правото на недвижноста која се пренесува – доколку се пренесува целата недвижност запишана во имотен лист тогаш се внесува 1/1, доколку се пренесува идеален дел тогаш тој се изразува како дропка 1/2; 2/3 и така натаму.

Доколку инфраструктурни објекти се предмет на пренос на сопственост

Број на имотен лист

- впишете го бројот на имотниот лист за Инфраструктурни објекти

Единствен идентификатор

- впишете го бројот за Единствен идентификатор од имотниот лист за Инфраструктурни објекти

Материјал на објектот

- впишете го бројот за материјал на објектот од ЛИСТ ИЗ од имотниот лист за Инфраструктурни објекти

Должина м

- впишете должина од ЛИСТ ИЗ од имотниот лист за Инфраструктурни објекти

Отворена површина м²

- впишете отворена површина од ЛИСТ ИЗ од имотниот лист за Инфраструктурни објекти

Пресек/профил

- впишете Пресек/профил од ЛИСТ ИЗ од имотниот лист за Инфраструктурни објекти

Висина/длабочина м за инфраструктурни објекти поставени на стопа

- впишете Висина/длабочина м од ЛИСТ ИЗ од имотниот лист за Инфраструктурни објекти

5. Прилози

Во оваа рубрика наведете број, датум и име и презиме на овластениот проценувач кој го пополнил Извештајот за проценка.

5906.

Врз основа на член 38-б став (3) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13 и 154/15), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ
НА НЕДВИЖНОСТА И ПРЕСМЕТКА НА АКОНТАТИВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ
ПРИ КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ВО ПОСЕБНА ПОСТАПКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за процена на пазарната вредност на недвижноста и пресметка на аконтативен данок на промет при купопродажба на недвижен имот во посебна постапка.

Член 2

Извештајот за процена на пазарната вредност на недвижноста и пресметка на аконтативен данок на промет при купопродажба на недвижен имот во посебна постапка е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на извештајот и пресметката од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 20-8923/1
30 ноември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.

ПРИЛОГ

ДИ – ИПП/ПП

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНОСТА И ПРЕСМЕТКА НА
АКОНТАТИВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ ПРИ КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ВО ПОСЕБНА
ПОСТАПКАI. Извештај за процена на пазарната вредност на недвижноста при купопродажба на недвижен имот во посебна
постапка

Проценувач: _____	преку _____	овластен
проценувач _____	со лиценца бр. _____	
Нарачател на процената: _____		

Предмет на процена: _____		

Намена на процена: _____		

Опис на урбанистичкиот, сопственичкиот и правниот статус на недвижниот имот: _____		

Елементи според кои се врши процената: _____		

Опис на пристапот на проценување и на анализата на процена на вредност: _____		

Ограничувања при изготвување на извештајот за процена: _____		

II. Пресметка на аконтативен данок на промет при купопродажба на недвижен имот во посебна постапка

Проценета пазарна вредност на недвижниот имот изнесува _____ денари, или со зборови _____ денари.
Пресметан аконтативен данок на промет на недвижност (по стапка од _____ %) изнесува _____ денари, или со зборови _____ денари.
Врз основа на пресметката на аконтативниот данок на промет на недвижности, се задолжува даночниот обврзник _____ да изврши уплата во износ од _____ денари, или со зборови _____ денари на депозитната сметка на нотарот.

III. Овластен проценувач

Извештај за процена на пазарната вредност на недвижноста и Пресметка на аконтативен данок на промет при купопродажба на недвижен имот во посебна постапка ја извршил овластениот проценувач:
име, презиме и своерачен потпис од овластениот проценувач _____

Скопје,

____ . ____ . 201__ година

Прилози:

- Елементи за утврдување на фактичката состојба;
- Табели за пресметка на пазарната вредност;
- Фотографии од недвижниот имот – доколку странката дозволува фотографирање;
- Оригинален примерок од имотен лист не постар од 6 месеци - Имотен лист бр. _____;
- Копија од Лиценца за процена на недвижен имот издадена од Министерство за транспорт и врски;
- Уверение за положен стручен испит за проценувач.

*Овој образец е составен во 4 (четири) еднообразни оригинални примероци, од кои еден за нарачателот на процената, еден за изготвувачот на процената, еден за службена употреба – нотар и еден за општината.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**5907.**

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ**

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2 од 20 јули 2015 година престанува да важи за политичките партии:

1. РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА (не е доставен годишен финансиски извештај по член 27), и
2. ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не е доставен годишен финансиски извештај/член 27).

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

Образложение

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 125/2015 од 24.7.2015 година, Државниот завод за ревизија достави барања за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на две политичките партии кои го исполниле обврските за финансиско известување за 2014 година број 27-11/66 и 27-11/67 од 19.11.2015 година.

Државниот завод за ревизија достави известување дека политичките партии РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА и ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ ги исполниле целосно своите обврски за финансиско известување за 2014 година.

Со оглед дека наведената политичката партија ги исполнила условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, па согласно член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11- 2878/10

25 ноември 2015 година
СкопјеМинистер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ****5908.**

Врз основа на член 40 став 5 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15 и 147/15), министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за правда, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ, ВИСИНАТА И ЧИ-
НЕЊЕТО НА ОПШТОКОРИСНАТА РАБОТА ЗА
СЕКОЈ ПРЕКРШОК ОДДЕЛНО, КАКО И НАЧИНОТ
НА НЕЈЗИНОТО ИЗВРШУВАЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се утврдува видот, висината и чинењето на општокорисната работа за секој прекршок одделно како и начинот на нејзиното извршување.

Член 2

Општокорисната работа претставува начин за надминување на последиците од сторен прекршок.

Член 3

Општокорисна работа е:

- чистење, метење и миење на јавни површини и отворени простори на јавни објекти;
- чистење на снег во зимски услови на јавни површини;
- собирање на смет на јавни површини и отворени простори на јавни објекти и сместување во садови за смет;
- садење на садници на јавни површини и отворени простори на јавни објекти;
- пошумување на голетини;
- косење на трева од јавни зелени површини;
- чистење на речни корита и канали и
- помош на стари изнемоштени лица по домови.

Член 4

За прекршоците од член 33 алинеја 1 од Законот за јавна чистота, висината на чинење на еден час општокорисна работа за чистење, метење и миење на јавни површини и отворени простори на јавни објекти изнесува 50,00 денари, а за чистење на снег во зимски услови на јавни површини изнесува 70,00 денари.

За прекршоците од член 33 алинеи 2 и 3 од Законот за јавна чистота, висината на чинење на еден час општокорисна работа за собирање на смет на јавни површини и отворени простори на јавни објекти и сместување во садови за смет изнесува 80,00 денари.

За прекршоците од член 33 алинеја 4 од Законот за јавна чистота, висината на чинење на еден час општокорисна работа за пошумување на голетини изнесува 100,00 денари, а за чистење на речни корита и канали изнесува 125,00 денари.

За прекршоците од член 33 алинеја 5 од Законот за јавна чистота, висината на чинење на еден час општокориста работа, за садење на садници на јавни површини и отворени простори на јавни објекти изнесува 80,00 денари, за косење на трева од јавни зелени површини и за помош на стари и изнемоштени лица по домови, изнесува 90,00 денари.

Член 5

Општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје, униформираниот полициски службеник и комуналниот редар, сторителот на прекршокот со мандатниот платен налог го упатува на извршување на општокорисна работа во јавното претпријатие за одржување на јавната чистота или правното лице за одржување на јавна чистота во општината каде е сторен прекршокот или доколку е поповолно за сторителот во местото на живеење.

Општокорисната работа сторителот треба да ја изврши најдоцна во рок од 30 дена од упатувањето.

Член 6

Јавното претпријатие, односно правното лице за одржување на јавна чистота во општината треба да го прифати лицето упатено за извршување на општокорисна работа и да му обезбеди средства за извршување на општокорисната работа, а во зависност од видот на сторениот прекршок да му овозможи извршување на пропишаниот вид на општокорисна работа од член 4 на овој правилник.

Член 7

На сторителот на прекршокот по завршувањето на општокорисната работа му се издава потврда за извршена општокорисна работа.

Потврдата од став 1 на овој член сторителот на прекршокот најдоцна во рок од три дена од издавањето ја доставува до инспекторот, односно униформираниот полициски службеник или комуналниот редар во зависност од тоа кој го упатил на вршење на општокорисна работа.

Ако сторителот во рокот од член 5 став 2 на овој правилник не ја изврши општокорисната работа и во рок од три дена не достави потврда за извршена општокорисна работа, издадениот мандатен платен налог

има сила на извршна исправа и службеното лице од членот 5 став 1 на овој правилник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување согласно член 40 став 7 од Законот за јавна чистота.

Член 8

Сторителот на прекршокот кој прифатил извршување на општокорисна работа, а е во работен однос, општокорисната работа може да ја извршува пред и после работното време како и во неработни денови.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот се утврдување на видот, висината и чинењето на општокорисната работа за секој прекршок одделно како и начинот на нејзиното извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/08 и 127/08).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Министер за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Министер за правда,
Адиан Јашари, с.р.

Бр. 01-15653/1
6 ноември 2015 година
Скопје

Бр. 07-3283/4
24 ноември 2015 година
Скопје

5909.

Врз основа на член 40 став 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15 и 147/15), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.

Член 2

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-15783/1
10 ноември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 40 став 2 од Законот јавна чистота, униформираниот полициски службеник/комуналниот инспектор/комуналниот редар издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на физичкото лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Прифаќа извршување на општокорисна работа во _____

Не прифаќа

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05283, приходна шифра 722126 и програма 00, со цел на дознака - уплата на глоба, односно на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05220, приходна шифра 718134 и програма 00, со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА: Доколку глобата не се плати во определениот рок од осум дена или нема да се изврши општокорисна работа, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и ќе се достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

Сторител на прекршок

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

5910.

Врз основа на член 44 став (9) од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 163/13, 42/14, 44/15 и 147/15) министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице- давател на комунална услуга и за трговец поединец - давател на комунална услуга е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правно лице - давател на комунална услуга и за одговорно лице во трговец поединец - давател на комунална услуга е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за физичко лице - корисник на комунална услуга е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-15796/1
10 ноември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог 1

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за комуналните дејности, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

■ (за правно лице - давател на комунална услуга)

■ (за трговец поединец - давател на комунална услуга)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	

Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05283, приходна шифра 722126 и програма 00, со цел на дознака - уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршок

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 2

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за комуналните дејности, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

■ (за одговорно лице во правно лице - давател на комунална услуга)

■ (за одговорно лице во трговец поединец - давател на комунална услуга)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05283, приходна шифра 722126 и програма 00, со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 3

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за комуналните дејности, инспекторот издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице - корисник на комунална услуга)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на физичкото лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05283, приходна шифра 722126 и програма 00, со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршок

Инспектор

М.П.

име, презиме и своерачен потпис_____
име, презиме и своерачен потпис

5911.

Врз основа на член 43 став (5) од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 163/13, 42/14, 44/15 и 147/15), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.

Член 2

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-15798/1
10 ноември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог

(Назив на органот)

Број: _____
Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 43 став (1) од Законот за комуналните дејности, инспекторот издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)Име и презиме _____
Единствен матичен број на физичкото лице _____
Адреса _____
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____
Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 со уплатна сметка 840***05283 приходна шифра 722126 и програма 00, со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА: Доколку глобата не се плати во определениот рок од осум дена, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и ќе се достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

Сторител на прекршок

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****5912.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ**

На ден 12.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Опеница, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Опеница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Опеница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-17272/1
12 ноември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

5913.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ**

На ден 12.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пробиштип, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пробиштип, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пробиштип.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-17273/1
12 ноември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

5914.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ**

На ден 16.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Слатино, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Слатино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Слатино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-17417/1
16 ноември 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

5915.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 16.11.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тополчани, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тополчани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Тополчани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-17418/1

16 ноември 2015 година
СкопјеДиректор,
Славче Трпески, с.р.**5916.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 16.11.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Режановце, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Режановце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Режановце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-17419/1

16 ноември 2015 година
СкопјеДиректор,
Славче Трпески, с.р.**5917.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 16.11.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Слупчане-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Слупчане-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Слупчане-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-17420/1

16 ноември 2015 година
СкопјеДиректор,
Славче Трпески, с.р.**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****5918.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 I 192/15) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул.Борис Кидрич бр.1 канцеларија 14-16 Тетово, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 3.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул.Борис Кидрич бр.1 канцеларија 14-16 Тетово, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ „Вејачка река“ со реф. бр. 93 издадена со Одлука УП1 бр. 07-124/15 од 16.10.2015 година, („Службен весник на РМ“ бр. 180/15) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-124/15
3 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул.„Борис Кидрич“ бр.1 канцеларија 14-16 Тетово.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

EE - 255.01.1/15

4. Датум на издавање на лиценцата

3.12.2015 година

5. Датум на важење на лиценцата

20.3.2035 година

6. Број на деловниот субјект – 6015140

7. Единствен даночен број – 4028005146115

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Вејачка Река“ со реф. бр. 93 во општина Тетово.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕРСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на елек-

трична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекинати, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ВЕЈАЧКА
РЕКА, реф. бр. 93**

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Вејачка Река со реф. бр. 93 со инсталирана моќност од 1306,4 kW;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2015 година,
- година на почеток на работа - 2015 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 20 години.

4. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – МБМ Енергија Словенија - банкитурбина;

- Номинални податоци:
- Моќност: 1400 kW,
- Номинален проток: 1,2 m³/s,
- Номинален нето пад: 140 m,
- Номинална брзина: 750 min⁻¹

5. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци – Улјаник Хрватска;

- Номинални податоци:
- Моќност активна: 1306,4 kW,
- Номинален напон: 1 kV,
- Номинална брзина: 750 min⁻¹
- Номинален фактор на моќност: 0,8

6. Податоци за трансформатор МАКИТЕЛ ДООЕЛ Охрид:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 1600 kVA,
- Номинален напон: 21/10,5/04, kV/kV



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депоент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015214